



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Кеј Димитар Влахов бр.23, 1 000 Скопје, тел. 02/3298-288, факс. 02/3219-866

Врз основа на чл. 5, 11, 12, 18 од Законот за јавнообвинителска служба (Сл.весник на РМ бр. 62/15...21/18) и член 5, член 6 став (1) и член 20-г став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска со член 1 од Правилникот за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, соодветното бодирање на меѓународно признатите сертификати, начинот на спроведување на административната селекција, испитите, проверката на веродостојноста на докази и интервјуто, тестот на личност како и начинот на нивно бодување и максималниот број на бодови, од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката на селекција (Сл.весник на РМ бр. 63/20), Комисијата за селекција при вработување во Јавното обвинителство на ден 20.10.2022 година, изврши административна селекција на пристигнатите пријави, ги бодуваше и изготви

РАНГ ЛИСТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА

во врска со јавниот оглас бр. 1/2022 за вработување на неопределено работно време
во јавните обвинителства на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип

I. Вишо јавно обвинителство Штип - вкупно 1 извршител

1. Г4- Помлад референт доставувач - 1 извршител

НЕУРЕДНИ:

	Име и презиме
	Јордан Петров

II. Основно јавно обвинителство Берово – 1 извршител

1.Г3 Јавнообвинителски референт записничар 2 категорија - 1

РАНГ ЛИСТА:

Р бр.	Име и презиме	Бодови Фаза 1
1.	Даниела Сирачевска	24,57

Кандидатката оди во фаза 2.

НЕУРЕДНИ:

	Име и презиме
	Лидија Арменска

III. Основно јавно обвинителство – Радовиш – вкупно 1 извршител

1.Г1 – Самостоен јавнообвинителски референт уписничар – 1 извршител

Нема пријавени кандидати

IV. Основно јавно обвинителство Штип – вкупно 1 извршител

1.Г3 Јавнообвинителски референт записничар 2 категорија – 1 извршител

РАНГ ЛИСТА:

Р бр.	Име и презиме	Бодови Фаза 1
1.	Даниела Коцева Паунова	22,31

Кандидатката оди во фаза 2.

НЕУРЕДНИ:

	Име и презиме
	Марија Методиевска